



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 26 јули 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XLI

цена на овој број е 7,50 динари. — Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари. — Рок за рекламани 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

496.

Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 26 јули 1985 година, донесе

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 ГОДИНА

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија прогласува дека, до конечното донесување на законот според одредбите од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применува Законот за претсметка на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1985 година, во текстот за кој во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 25 јули 1985 година, гласаа мнозинството од сите делегати во Соборот.

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Бр. 26
26 јули 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Радован Влајковиќ с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртешки, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Приходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1985 година се утврдуваат во износ од 160 млрд динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат:

- | | |
|---|-----------------|
| I. За покрите на курсните разлики по странските кредити конвертирани во динари од | 63 млрд. динари |
| 1. придонесот на републиките и на автономните покраини | 10 млрд. динари |
| 2. Буџетот на федерацијата за 1985 година | 10 млрд. динари |
| 3. делот од царини и од други увозни давачки | 15 млрд. динари |
| 4. делот од посебните такси на сите плаќања спрема странство | 15 млрд. динари |

- | | |
|---|-----------------|
| 5. посебната такса на увезени определени стоки | 10 млрд. динари |
| 6. делот од каматите на кредитите од примарната емисија што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија | 3 млрд. динари |
| II. За покрите на курсните разлики што настануваат кај Народната банка на Југославија од | 97 млрд. динари |
| 1. делот на каматите на кредитите од примарната емисија што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија | 7 млрд. динари |
| 2. позитивните курсни разлики кај Народната банка на Југославија | 80 млрд. динари |
| 3. делот од примарната емисија | 10 млрд. динари |

Член 2

Расходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1985 година се утврдуваат во износ од 160 млрд. динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за:

- | | |
|--|-----------------|
| I. Покрите на курсните разлики по странските кредити конвертирани во динари | 63 млрд. динари |
| 1. покрите на курсните разлики по странски кредити конвертирани во динари | 63 млрд. динари |
| II. Покрите на курсните разлики што настануваат кај Народната банка на Југославија | 97 млрд. динари |
| 1. покрите на курсните разлики по отплатите на кредитите и другите задолжувања на Народната банка на Југославија | 25 млрд. динари |
| 2. покрите на курсните разлики по намаленото девизно штедење на граѓаните депонирано кај Народната банка на Југославија | 50 млрд. динари |
| 3. покрите на курсните разлики по депонираното девизно штедење на граѓаните во форма на ревалоризација на бескаматниот кредит на банките | 20 млрд. динари |
| 4. покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија | 2 млрд. динари |

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

497.

Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 26 јули 1985 година, донесе

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОКРИТИЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија прогласува дека, до конечното донесување на законот според одредбите од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применува Законот за привремено уредување на покривањето на курсните разлики кај Народната банка на Југославија, во текстот за кој во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 25 јули 1985 година, гласаа мнозинството од сите делегати во Соборот.

Претседателство

на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Бр. 25
26 јули 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОКРИТИЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Под конвертирани странски кредити за кои привремено се утврдува обврската за делумно покривање на курсните разлики, во смисла на овој закон, се подразбираат странските кредити во конвертибилни девизи, ако тие девизи ѝ се продадени на Народната банка на Југославија или на банките овластени за работи со странство до 1 јануари 1984 година, а динарската противвредност е употребена за инвестициони вложувања, како и странските финансиски кредити што се искористени за рефинансирање на втасаните отплати по тие кредити до крајот на 1984 година и што ќе се користат за рефинансирање на втасаните отплати по тие кредити во наредните години.

Под конвертирани странски кредити од став 1 на овој член се подразбираат и стоковните кредити добиени од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање, ако увезените стоки се реекспортирани со наплата во конвертибилни девизи, ако девизите ѝ се продадени на Народната банка на Југославија или на банките овластени за работи со странство до 1 јануари 1984 година, а динарската противвредност е употребена за инвестициони вложувања.

Член 2

Под настанати курсни разлики што делумно се покриваат се подразбираат, во смисла на овој закон, курсните разлики што се создадени со промена на курсот на динарот од 1 јануари 1983 година до денот на извршувањето на обврските спрема странство, и тоа во височината што е содржана во отплатите и каматите во 1983 и 1984 година.

Под текушти курсни разлики од 1 јануари 1985 година, што делумно се покриваат, се подразбираат во смисла на овој закон, курсните разлики што се создадени со промена на курсот на динарот од 1 јануари 1983 година до денот на извршувањето на обврските спрема странство, и тоа во височината што е содржана во отплатите и каматите по 1 јануари 1985 година.

За странските кредити од член 1 на овој закон, што се конвертирани во динари од 1 јануари 1983 година до 1 јануари 1984 година пресметувањето на настанатите и на текуштите курсни разлики се врши од курсот на динарот што важел на денот на конверзијата.

Член 3

Гранките и групациите (со ознака по класификацијата на дејноста) во кои на организациите на здружен труд (во натамошниот текст: организациите), според член 195г од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, ќе им се покрие дел од курсните разлики тргнувајќи од степенот на оптовареноста на средствата за репродукција со курсните разлики по странските кредити конвертирани во динари, се:

- 1) производството на обоени метали (109);
- 2) водостопанството (400);
- 3) изградбата на патна мрежа;
- 4) производството на базни хемиски производи (1181 и 1182);
- 5) производството на руда на обоени метали (108);
- 6) црната металургија (10711, 10712 и 10713);
- 7) изградбата на железничка мрежа;
- 8) производството и преносот на електрична енергија (10101, 10102, 10103 и 10104);
- 9) цевководниот транспорт (607);
- 10) производството на јаглед (102);
- 11) примарното земјоделско производство (2011, 2012, 2013 и 2014).

Под организации, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат и самоуправните интересни заедници од материјалното производство што се корисници на странските кредити конвертирани во динари, ако динарската противвредност ја употребиле за инвестициони вложувања во гранките и групациите од став 1 на овој член.

Член 4

Организациите од гранките и групациите од член 3 на овој закон — корисници на кредитите од член 1 на овој закон до 1 јануари 1984 година имаат право на делумно покривање на настанатите и на текуштите курсни разлики, зависно од степенот на оптовареноста на средствата за репродукција со курсните разлики по странските кредити конвертирани во динари, во следните проценти за 1983, 1984 и 1985 година:

Степен на оптовареност на средствата за репродукција со курсните разлики по странските кредити конвертирани во динара	Процент на покривањето на курсните разлики
од 20 до 30%	10%
над 30 до 40%	15%
над 40 до 50%	20%
над 50 до 60%	25%
над 60 до 70%	30%
над 70 до 80%	35%
над 80 до 90%	40%
над 90 до 100%	45%
над 100%	50%

Процентите на покривањето на курсните разлики од став 1 на овој член ќе се применуваат до крајот на важноста на овој закон и во 1986 година, ако до тој рок не биде донесен закон за покривање на курсните разлики кај Народната банка на Југославија.

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и на другите организации од стопански недоволно развиените републики и од Автономна Покраина Косово што се корисници на кредитите од член 1 на овој закон.

Степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член за секоја организација се пресметува во текуштата година со утврдување на односот на височината на курсните разлики содржани во отплатите и каматите на кредитите од чл. 1 и 2 на овој закон спрема средствата за репродукција од претходната година, коригирани со остварувањето на средствата за репродукција по последната периодична пресметка во текуштата година.

Под средства за репродукција, во смисла на овој закон, се сметаат средствата на пресметаната амортизација намалени за износот што е користен за покрите на загубите по член 27 од Законот за амортизацијата на основните средства и делот од чистиот доход по одбивањето на бруто личните доходи и на издвоените средства за заедничка потрошувачка.

Степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член за самоуправни интересни заедници од материјалното производство се пресметува во текуштата година со утврдување на односот на височината на курсните разлики содржани во отплатите и каматите на кредитите од чл. 1 и 2 на овој закон спрема сопствените и здружените средства за инвестиции од претходната година, коригирани со остварувањето на овие средства по последната периодична пресметка во текуштата година.

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 5 од овој член, степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член за 1983 и 1984 година се пресметува со утврдување на односот на височината на курсните разлики содржани во отплатите и каматите во 1983 и 1984 година на кредитите од чл. 1 и 2 на овој закон, спрема средствата за репродукција односно за самоуправни интересни заедници од материјалното производство спрема сопствените и здружените средства за инвестиции во 1983 и 1984 година.

Степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член за организациите во основање се зема како 100%, додека тие организации не започнат со редовното работење.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, ќе се покријат вкупно настанатите и текуштите курсни разлики од 1 јануари 1983 година по конвертираните странски кредити до 1 јануари 1984 година, чија динарска противвредност е употребена за инвестициони вложувања кај следните организации од територијата на САП Косово, и тоа:

- 1) Железничко транспортна организација Приштина — за изградба на железничката мрежа;
- 2) Хидро-системот „Радоњик“ — за водостопанство;
- 3) „Батлава“ — за водостопанство;
- 4) Самоуправната интересна заедница за магистрални и регионални патишта на Косово — за изградба на патната мрежа.

Член 5

Сојузниот извршен совет е должен да го анализира извршувањето на овој закон, да оценува дали настанале суштествени промени во степенот на оптовареноста на средствата за репродукција на курсните разлики на организациите од чл. 3 и 4 на овој закон и за тоа да го известува Собранието на СФРЈ при предлагањето на актите со кои се утврдува економската политика за наредната година.

Член 6

Организациите што динарската противвредност на странските кредити ја користеле за отстранување на последиците од земјотрес имаат право на покрите на курсните разлики по отплатите и каматите во целост.

Член 7

Делот на настанатите и на текуштите курсни разлики по отплатите и каматите на конвертираните странски кредити, што се покрива врз товар на претсметката на приходите и расходите на

девизните резерви кај Народната банка на Југославија, организацијата го внесува во деловниот фонд, а самоуправните интересни заедници од материјалното производство — во приходите.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организацијата што по завршната сметка за 1984 година и по завршната сметка во наредните години ќе искаже непокриена загуба во работењето, вклучувајќи ја и непокриената загуба од поранешните години, може средствата остварени по основа на правото на покрите на делот од курсните разлики да ги употреби за покрите на загубите во работењето.

Член 8

Организациите — корисници на кредитите од член 1 на овој закон немаат право на покрите на настанатите и на текуштите курсни разлики во следните случаи, и тоа:

1) ако над организацијата е спроведена постапка за ликвидација или стечај или ако таа постапка е во тек;

2) ако организацијата со други сојузни прописи добила средства за покрите на курсните разлики до височината што се покрива со овие прописи;

3) ако организацијата не се придржува кон самоуправно договорените и утврдени односи во распоредувањето на чистиот доход за лични доходи и за заедничка потрошувачка, како и за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и за создавање и обновување на резервите, додека тие односи не се доведат во договорениот однос.

Член 9

Средства за покрите на курсните разлики, кое се врши од средствата утврдени во претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија, ќе се обезбедат од следните извори, и тоа:

- 1) придонесот на републиките и на автономните покраини;
- 2) средствата од буџетот на федерацијата;
- 3) делот од царина и од други увозни давачки;
- 4) делот од такса на сите плаќања спрема странство;
- 5) посебната такса на определени увезени стоки;
- 6) делот од каматите на кредитите од примарната емисија;
- 7) позитивните курсни разлики на девизните резерви кај Народната банка на Југославија;
- 8) делот од примарната емисија.

Актите со кои се обезбедуваат средствата од став 1 на овој член ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на донесувањето на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за текуштата година.

Под позитивни курсни разлики на девизните резерви кај Народната банка на Југославија од став 1 точка 7) на овој член се сметаат реализираните позитивни курсни разлики остварени со продажба на девизи од девизните резерви кај Народната банка на Југославија и со наплата на побарувањата по пласманите дадени од тие резерви.

Средствата од став 1 на овој член под 6, 7 и 8 ќе се употребат првенствено за намените наведени во чл. 195б и 195в од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство. Преостанатите средства можат да се употребат за намените наведени во член 195г од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство. За таа цел, во претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија ќе се предвидат во приходите и расходите соодветни подбиланси.

Член 10

Придонесот на републиките и на автономните покраини во претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за одделна година се утврдува во ви-

сочина од 6,25% од расходите предвидени со таа претсметка.

Придонесот на одделните републики и автономни покраини од став 1 на овој член се утврдува и се плаќа во ист сразмер, под исти услови и на ист начин како и придонесот на републиките и на автономните покраини кон буџетот на федерацијата за годината за која се донесува претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Член 11

Делот од царини и од други увозни давачки во височина од 5% од остварените приходи на федерацијата по таа основа се издвојува и се уплатува на сметка на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија пред внесувањето во буџетот на федерацијата.

Член 12

Височината на средствата од одделните извори од член 9 на овој закон се утврдува за секоја година со претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Стручните, административните и другите работи во врска со изработката и спроведувањето на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија, ги врши Народната банка на Југославија.

Член 13

Организациите што имаат право на покрите на курсните разлики според одредбите од овој закон и поднесуваат документација на Народната банка на Југославија од која може да се утврди постоењето на правото на покрите на курсните разлики и височината на износот на курсните разлики што се покриваат.

Народната банка на Југославија ја утврдува документацијата од став 1 на овој член.

Член 14

Исплата на средствата по основа на правото на покрите на курсните разлики по отплатите и каматите на странски кредити од член 1 на овој закон ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на документацијата од член 13 на овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, исплата на средствата по основа на правото на покрите на курсните разлики во 1983, 1984 и 1985 година по отплатите и каматите на странските кредити од член 1 на овој закон ќе се изврши во согласност со динамиката на приливот на средствата во претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија, а најдоцна до 31 март 1986 година.

Член 15

Исплата на курсните разлики што се покриваат по основа на намалувањето на девизното штедење на граѓаните депонирано кај Народната банка на Југославија ќе се изврши до крајот на наредниот месец за претходниот месец на банките кај кои настанало тоа намалување.

Истовремено со исплатата на средствата од став 1 на овој член ќе се изврши поврат на соодветниот дел од бескаматниот кредит даден на банките по основа на депонираното девизно штедење на граѓаните.

Член 16

Курсните разлики по депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија и по странските кредити што ги користела Народната банка на Југославија, утврдени на 31 декември 1984 година, ќе се покријат во период од 30 години во еднакви годишни износи почнувајќи од 1986 година.

Член 17

Покритие на текуштите курсни разлики по кредитите и другите задолжувања на Народната банка на Југославија се врши секоја година во височина на делот што е содржан во отплатите во текушната година.

Член 18

Покритие на делот од текуштите курсни разлики по депонираното девизно штедење на граѓаните што останува во депозит кај Народната банка на Југославија се врши секоја година во височината утврдена со претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија и им се пренесува на банките во форма на бескаматен кредит.

Член 19

Средствата од член 9 став 1 точка 8 на овој закон можат да се користат во форма на долгорочен кредит за валоризација на бескаматниот кредит даден на банките по основа на депонираното девизно штедење на граѓаните и во форма на кредит за премостување на временската неусогласеност помеѓу приходите и расходите по претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Во годината во која средствата од став 1 на овој член се користат во форма на долгорочен кредит се определува и рокот за враќање на тој кредит од претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија во наредните години.

Кредитот за премостување на временската неусогласеност од став 1 на овој член мора да се врати најдоцна до крајот на годината за која се донесува претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Член 20

Народната банка на Југославија е должна да изврши проверка на исправноста на податоците од документацијата што ја поднесува организацијата според член 13 на овој закон.

Ако во постапката на дополнителна контрола на остварувањето на правото на покрите на курсните разлики според одредбите на овој закон се утврди дека организацијата незаконито или врз основа на погрешно дадени податоци ги наплатила курсните разлики, Службата на општественото книговодство наплатениот износ на курсните разлики со пресметка на каматите во височина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе го пренесе од жиро-сметката на организацијата во корист на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај народната банка на Југославија.

Член 21

Народната банка на Југославија ќе ја утврди документацијата од член 13 став 1 на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СОДРЖИНА:

Страна

496. Закон за претсметка на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1985 година 1125
497. Закон за привремено уредување на покритието на курсните разлики кај Народната банка на Југославија — — — 1126